

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 1

Петок, 12.01.2009 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:		Стр.		Стр.	
1	Решение за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Блок 14 во град Струмица	2	7.	Решение за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Блок 3-А во град Струмица	5
2	Решение за организирање на јавна презентација по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 14 во град Струмица	2	8.	Решение за организирање на јавна презентација по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 3 -А во град Струмица	6
3	Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 14 во Струмица.....	3	9.	Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 3-А во Струмица.....	6
4	Решение за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Блок 4 во град Струмица	3	10.	Решение за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од Блок 33-2 во град Струмица	7
5	Решение за организирање на јавна презентација по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 4 во град Струмица	4	11.	Решение за организирање на јавна презентација по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 33-2 во град Струмица	7
6	Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 4 во Струмица.....	4	12.	Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 33-2 во Струмица.....	8

1.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ “ број 51/05) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл.гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за организирање на јавна анкета по
Нацрт-Деталниот урбанистички
план за дел од Блок 14 во град
Струмица

1. Се организира јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 14 во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците „Ката Поцкова“, „Ѓорги Василев“ и „Кл. Охридски“.

2. Решението за организирање јавната анкета ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Сл. гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Решението.

4. Нацрт–Деталниот урбанистички план за Блок 14 на град Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр. 08- 6859/2 Градоначалник
12.01.2009год на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

2.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05 и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за организирање на јавна
презентација по Нацрт – Деталниот
урбанистички план за дел од Блок
14 во град Струмица

1. Се организира јавна презентација по Нацрт–Деталниот урбанистички план за дел од Блок 14 во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците „Ката Поцкова“, „ Ѓорги Василев“ и „ Климент Охридски“.

2. Решението за организирање јавната презентација ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 27.01.2009 година во

11,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-6862/3 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

3.

Врз основа на член 24 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за именување на Комисија за
спроведување на јавната
презентација и јавна анкета по
Нацрт – Деталниот урбанистички
план за дел од Блок 14 во
Струмица**

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 14 во Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи

- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на Нацрт – планот;

- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на

ден 27.01.2009 година во 11,30 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-6859/4 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

4.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл.весник на РМ “ број 51/05) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл.гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за организирање на јавна анкета по
Нацрт-Деталниот урбанистички
план за дел од Блок 4 Урбана
единица 1 во град Струмица**

1. Се организира јавна анкета по Нацрт–Деталниот урбанистички план за дел од Блок 4 Урбана единица 1 во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците „Климент Охридски“, „Братство Единство“ (новопроектирана) и Крива Река.

2. Решението за организирање јавната анкета ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Решението.

4. Нацрт–Деталниот урбанистички план за Блок 4 Урбана единица 1 во град Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 08- 6860/2 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

5.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" број 51/05 и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за организирање на јавна презентација по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 4 Урбана единица 1 во град Струмица

1. Се организира јавна презентација по Нацрт–Деталниот урбанистички план за дел од Блок 4 Урбана единица 1 во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците „Климент Охридски“, „Братство Единство“ (ново-проектирана) и Крива Река.

2. Решението за организирање на јавната презентација ќе биде

објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Сл. гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 27.01.2009 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-6860/3 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

6.

Врз основа на член 24 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" број 51/05) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 4 Урбана единица 1 во Струмица

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од 4 Урбана единица 1 во Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;

- Тагасовски Благој – претставник на изготвувачот на Нацрт – планот;

- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 27.01.2009 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-6860/4 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

7.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл.весник на РМ “ број 51/05) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл.гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е **за организирање на јавна анкета по** **Нацрт - Деталниот урбанистички** **план за дел од Блок 3-А Урбана** **единица 1 во град Струмица**

1. Се организира јавна анкета по Нацрт–Деталниот урбанистички

план за дел од Блок 3-А Урбана единица 1 во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците: „ Климент Охридски“ , Просенички пат и Крива Река.

2. Решението за организирање јавната анкета ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Сл. гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Решението.

4. Нацрт–Деталниот урбанистички план за Блок 3-А Урбана единица 1 во град Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во”Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр.08- 6861/2 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

8.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05 и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06) –

пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за организирање на јавна презентација по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 3-А Урбана единица 1 во град Струмица

1. Се организира јавна презентација по Нацрт–Деталниот урбанистички план за дел од Блок 3-А Урбана единица 1 во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците „Климент Охридски“, Просенички пат и Крива Река.

2. Решението за организирање на јавната презентација ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Сл. гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 27.01.2009 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-6861/3 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

9.

Врз основа на член 24 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица,

чалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел Блок 3-А Урбана единица 1 во град Струмица

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 3-А Урбана единица 1 во град Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи

- Тагасовски Благој – претставник на изготвувачот на Нацрт – планот;

- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 27.01.2009 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-686/4 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

10.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл.весник на РМ “ број

51/05) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл.гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за организирање на јавна анкета по
Нацрт - Деталниот урбанистички
план за дел од Блок 33-2 во град
Струмица

1. Се организира јавна анкета по Нацрт–Деталниот урбанистички план за дел од Блок 33-2 во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците „Јосиф Јосифовски Свештарот“, „Сандо Масев“, „Невена Стојкова“ и „Прохор Пчински“.

2. Решението за организирање јавната анкета ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Решението.

4. Нацрт–Деталниот урбанистички план за Блок 33-2 на град Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр. 08 - 6862/2 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

11.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05 и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за организирање на јавна
презентација по Нацрт – Деталниот
урбанистички план за дел од Блок
33-2 во град Струмица

1. Се организира јавна презентација по Нацрт–Деталниот урбанистички план за дел од Блок 33-2 во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците: „Јосиф Јосифовски Свештарот“ , „Сандо Масев“, „Невена Стојкова“ и „Прохор Пчински“.

2. Решението за организирање јавната презентација ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица”и средствата за јавно информирање.

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 27.01.2009 година во 11,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-6862/3 Градоначалник
12.01.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

12.

Врз основа на член 24 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за именување на Комисија за
спроведување на јавната
презентација и јавна анкета по
Нацрт – Деталниот урбанистички
план за дел од Блок 33-2 во
Струмица

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од Блок 33-2 во Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;

- Александра Едровска – претставник на изготвувачот на Нацрт – планот;

- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 27.01.2009 година во 11,00 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-6862/4 Градоначалник
12.01. 2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.